

Групацијата ТИТАН повеќе од еден век успешно го продолжува својот раст, со особена почит кон поединецот, општеството и животната средина. Групацијата ТИТАН ги смета своите човечки ресурси за клучен фактор за одржлив развој. Ние се потпираме на вештините и залагањата на нашите луѓе од сите нивоа на хиерархијата. Наша цел е да ги привлечеме, развиваме и задржиме најдобрите професионалци, при што им овозможуваме креативен развој на кариера и ги наградуваме нивните резултати. На тој начин за Групацијата стекнуваме долготрајни вредности и конкурентска предност

Цементарница УСЈЕ АД Скопје

ГРУПАЦИЈА ТИТАН

објавува оглас за вработување на

Референт за логистика (еден извршител) и

Референт за логистика (за замена на работник на породилно отсуство)

Цементарница УСЈЕ, дел од Групацијата ТИТАН, нуди одлична можност за Референти за логистика. Референтите за логистика ќе бидат одговорни за прием на налозите за продажба, издавање на налози за утовар, изготвување на фактури за странство и документација за извоз, царинење при извоз, средување на документацијата за дневен промет на домашен пазар и за извоз, како и архивирање на документација, по потреба ќе врши организирање на транспортот на цемент. За својата работа одговара на Раководителот на Службата за логистика и царинско работење. Работата се одвива во две смени, од 06-14 часот и од 14-22 часот. Нето платата за работното место е од 23 500 денари.

Потребни квалификации:

- Средно образование, IV степен
- Солидно познавање на документација од областа на комерција, основно познавање на документација потребна при извоз и цариенење
- Работно искуство во комерција ќе се смета за предност
- Познавање на MS Office апликациите
- Познавање на англиски и албански јазик ќе се смета за предност
- Одлични интерперсонални и комуникациски вештини
- Организираност и способност за забележување детали

Кандидатите треба да ја приложат и следнава документација:

1. Мотивациско писмо на англиски јазик
2. Биографија (CV) на англиски јазик
3. Доказ за завршено образование

Огласот трае 10 (десет) дена од денот на објавувањето.

Кандидатите треба да ги исполнуваат општите услови предвидени со Закон.

Вработувањето е на определено време до 6 (шест) месеци со можност за продолжување.

Цементарница УСЈЕ обезбедува еднакви можности за вработување и позитивно ги поттикнува соодветно квалификуваните кандидати без оглед на пол, раса, хендикеп, возраст, сексуална ориентација, религија или убедување.

Аплицирањето се врши само на веб страницата на Цементарница УСЈЕ АД Скопје,

<http://www.usje.com.mk>

каде заинтересираните кандидати треба да ја пополнат електронската апликација за CV и да ги прикачат потребните документи.

Сите апликации ќе се сметаат строго доверливи.

Контактирани ќе бидат само кандидатите избрани за интервју.